

**ЦАРИНСКА УПРАВА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**



**ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
[преку ЕСЈН со е-аукција]**

Оглас број 13/2016

ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Скопје, мај 2016 година

I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

1. Договорен орган

1.1 Договорен орган е Царинска управа на Република Македонија, со седиште на адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Република Македонија; телефон: ++389 2 3116 188; факс ++389 2 3237 832; електронска адреса: info@customs.gov.mk; интернет адреса: www.customs.gov.mk.

1.2 Лица за контакт кај договорниот орган се Весна Змајшек и Дафинка Кијевска телефон: ++389 2 3171 779, електронска пошта: vesna.zmajsek@customs.gov.mk и dafinka.kijevska@customs.gov.mk.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1 Предмет на договорот за јавна набавка е услуга – **регистрација на возила**. Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерска документација и истата е составен дел на тендерската документација.

2.2. Предметот на договорот е **неделив**. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

3. Начин на извршување на услугата

Носителот на набавката е должен ги извршува услугите - предмет на договорот согласно барањата наведени во техничката спецификација од тендерската документација.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

5. Рок за извршување на услугата

Носителот на набавката е должен да ја извршува предметната услуга во временски период од 12 (дванаесет) месеци од денот на склучување на договорот, а во зависност од потребите на договорниот орган.

6. Начин на плаќање

Начин на плаќање е вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинската управа на Република Македонија.

7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред Договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки.¹

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува.

Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат

¹ Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

7.6. Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
- групата на економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги превземаат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на наведеното од претходниот став се смета за повлекување на групната понуда .

7.7. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.8. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

8.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа,
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда.

Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација.

Документите кои не ги изготвува самиот економски оператор/понудувач се доставуваат во скенирана електронска форма .

9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 (пет) години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран или доказ за одобрено одложено плаќање на истите;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација.

Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги достави потребните документи за личната состојба.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утвредниот рок од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета

дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од “Прирачник за користење на ЕСЈН” објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот “Економски оператори”.

9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран .

Исто така за докажување на својата способност понудувачот треба да достави Решение за овластување за вршење технички преглед на моторни возила издадено од Министерството за внатрешни работи согласно Законот за возила.

10. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација

10.1. Појаснување на тендерската документација

10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот “Прашања и одговори”, најдоцна 3 (три) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.2. Измена и дополнување на тендерската документација

10.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 (три) дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги известат сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 (шест) дена.

10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

11. Изготвување и поднесување на понудите

11.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

11.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од “Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот “Економски оператори”.

11.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

11.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и

дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

11.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

Изјавата за сериозност на понудата се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

11.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.

Изјавата за независна понуда ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.

Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку изјавата за независна понуда е потпишана од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истата задолжително треба да е своерачно потпишана од одговорното лице, скенирана и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

11.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда - (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба - (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата - (Прилог 3),

- Изјава за независна понуда (*во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно*) - (Прилог 4),
- Решение за овластување за вршење технички преглед на моторни возила издадено од Министерството за внатрешни работи согласно Законот за возила
- Документ за регистрирана дејност,
- Договор за групна понуда (*само во случај на групна понуда се доставува заедно со понудата*),
- Пополнет образец за општи информации (*само во случај на групна понуда образецот се пополнува за секој член на групата на економски оператори*) - (Прилог 5).

11.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

11.9. Цена на понудата

11.9.1 Економскиот оператор во листата на цени ја внесува цената за секој дел поединечно.

11.9.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

11.9.3 Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во ЕСЈН преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од понудата“, во полето за внесување на цената. Цената на понудата се пишува со бројки и букви. (*Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик*.)

11.9.4 Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека договорот ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни во електронска форма преку ЕСЈН преку модулот „Појаснување/дополнување на поднесени документи“, кои се причините за таквата цена во рок

од 3 (три) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

11.10. Валута на понудата

Цената на понудата се изразува во денари.

11.11. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **365** дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

11.12. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е 25.05.2016 година во 11:00 часот.

12.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: https://www.e-nabavki.gov.mk.

12.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

13. Јавно отворање и евалуација на понудите

13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 25.05.2016 година во 11:00 часот, на следнава локација: Царинска управа на Република Македонија, ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, Скопје.

Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

Во текот на отворањето на понудите се води Записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/07).

13.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од 5 (пет) работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган, а кој не смее да е покус од 3 (три) работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

13.3. Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.

Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовапаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови,
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

Комисијата за јавни набавки ќе ги корегира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од страна на Договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на понудата.

14. Критериум за доделување на договорот

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој

ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

14.2. Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства:

За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

15.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, Договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

16. Доделување на договорот за јавна набавка

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана, порано поднесената понуда.

16.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5. Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

16.6. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на

намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција/пред поднесувањето на конечната цена) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата/по поднесувањето на конечната цена).

17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

17.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

17.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 (три) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

18. Гаранција за квалитетно извршување на договорот

18.1. Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од **10%** од вредноста на договорот.

18.2. Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

18.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност најмалку 1 (еден) месец по истекот на рокот за целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

18.4. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

18.5. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

18.6. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 20 дена од добиеното известување за избор, а пред склучување на договорот.

18.7. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично во Царинската Управа на Република Македонија, Одделение за јавни набавки.

18.8. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

18.9. Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

18.10. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

19. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

20. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

20.1. Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Царинска управа на република Македонија има потреба од јавна набавка на **услуга за технички преглед** за регистрација на возила на Царинската управа наведени во долунаведениот список.

СПИСОК НА ВОЗИЛА СО КОИ РАСПОЛАГА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РМ										
Ред .бр	Тип на возило	Број на шасија	Број на мотор	Година на производство	Работна зафатнина	Сила на моторот	Маса на празно возило	Дозволена носивост	Места за седење	Форма на каросерија
1	Волкswagen туарег	WVGZZZ7LZ5 D021672	ВАС/0 31614	2004	2461	128	2327	0	5	КАРАВАН
2	Волкswagen туарег	WVGZZZ7LZ5 D021648	ВАС/0 31603	2004	2461	128	2327	0	5	КАРАВАН
3	Волкswagen туарег	WVGZZZ7LZ5 D021664	ВАС/0 31557	2004	2461	128	2327	0	5	КАРАВАН
4	Волкswagen туарег	WVGZZZ7LZ5 D021680	ВАС/0 31904	2004	2461	128	2327	0	5	КАРАВАН
5	Волкswagen тоуран	WVGZZZ1TZ5 W121090	235412	2005	1968	103	1500	0	7	КОМБЕ
6	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5 D000433	АТD/6 80872	2004	1891	74	1553	0	5	КАРАВАН
7	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5 D000468	АТD/6 46709	2004	1891	74	1553	0	5	КАРАВАН
8	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5 D000145	АТD/6 80878	2004	1891	74	1553	0	5	КАРАВАН
9	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5 D000467	АТD/6 71878	2004	1891	74	1553	0	5	КАРАВАН
10	Голф 4 1.4	WVWZZZ1JZ3 W190303	ВСА16 7188	2003	1390	55	1553	0	5	Лимузина
11	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5 H009164	АХВ/0 50621	2004	1,9	77	2089	0	9	КОМБЕ
12	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5 H009103	АХВ/0 50958	2004	1,9	77	2089	0	9	КОМБЕ
13	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5 H008558	АХВ05 0700	2004	1,9	77	2089	0	9	КОМБЕ
14	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5 H008515	АХВ05 0627	2004	1,9	77	2089	0	9	КОМБЕ
15	Фолксваген Транспортер	WY2ZZZ7HZ5 H009159	АНВ/0 50736	2004	1,9	77	2089	0	9	КОМБЕ
16	Шкода Октавија COMBI	TMBPKS21ZX 82120142	ВХЕ 939524	2008	1,9 TDI	77	1543	0	5	4*4 ELEGANCE

17	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z682 120252	BXE93 8717	2008	1.9 TDI	77	1543	0	5	4*4 ELEGANCE
18	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z38 2120130	BXE93 8795	2008	1.9 TDI	77	1543	0	5	4*4 ELEGANCE
19	Хонда CRV	SHSRE57507U 026223	R20A2 /10261 90	2007	1997	110		0	5	КАРАВАН
20	Хонда CRV	SHSRE57507U 027167	R20A2 /10271 40	2007	1997	110		0	5	КАРАВАН
21	Хонда Civic	JHMF15707S 222822	R18A1- 204685 1	2007	1,8	103	1265	0	5	Лимузина
22	Хонда Civic	JFMFD15707S2 23110	R18A1- 204712 6	2007	1,8	103	1265	0	5	Лимузина
23	Ландровер фриландер	SALLNABG22 A236242	25K4F /N642 23407	2002	2497	130	1660	0	5	КАРАВАН
24	Опел фронтера	WOL06BG762 V50256	Y22DT H17B9 7041	2002	2172	85	1999	0	5	ЏИП
25	Опел фронтера	WOL06BG762 V502587	Y22DT H17C10 708	2002	2172	85	1999	0	5	ЏИП
26	Опел Сигнум	WOL0ZCF486 1058124	2L6.Z3 0DT.16 1564	2006	2959 .D	135	1633	0	5	Лимузина
27	Опел астра	WOL0TGF693 5035251	Y20DT H17D6 8274	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
28	Опел астра	WOL0TOF693 5033532	Y20DT H17685 41	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
29	Опел астра	WOL0TGF693 5030557	Y20DT H17D5 4834	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
30	Опел астра	WOL0TGF693 5034377	Y20DT H/17D 69583	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
31	Опел Астра	WOL0TGF693 5030565	Y20DT H17D6 5126	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
32	Опел астра	WOL0TGF693 5032822	Y20DT H17D6 8432	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина

33	Опел астра	WOLOTGF693 5031161	Y20DT H17D6 4767	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
34	Опел астра	WOLTGF6935 034843	Y20DT H17D6 9584	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
35	Опел астра	WOLOTGF693 5029602	Y20DT H/17D 61342	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
36	Опел астра	WOLOTGF693 5034608	Y20DT H/17D 68775	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
37	Опел астра	WOLOTGF693 5035882	Y20DT H171D 68514	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
38	Опел астра	WOLOTGF693 5033003	Y20DT H17D6 8414	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
39	Опел астра	WOLOTOF693 5033256	Y20DT H17068 594	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
40	Опел астра	WOLOTGF693 5029914	Y20DT H17D61 370	2002	1995	74	1330	0	5	Лимузина
41	Опел комбо	WOLOXCF063 3009082	Y17DT L/0558 75	2002	1,7	48	1278	0	5	ПИК-АП
42	Опел комбо	WOLOXCF063 3009083	Y17DT L/0554 852	2002	1,7	48	1278	0	5	ПИК-АП
43	Опел Комбо	WOLOXCF063 3008859	Y17DT L/0550 500	2002	1,7	48	1278	0	5	КАРАВАН
44	Лада Нива	ХТА212140819 04554	21214/ 924154 0	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4
45	Лада Нива	ХТА212140819 01318	21214/ 923342 6	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4
46	Лада Нива	ХТА212140819 01383	21214/ 923328 5	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4
47	Лада Нива	ХТА212140819 01020	21214/ 923408 2	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4
48	Лада Нива	ХТА212140819 04675	21214/ 924179 3	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4

49	Лада Нива	ХТА212140819 04673	21214/ 924203 7	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4
50	Лада Нива	ХТА212140819 04546	21214/ 924182 0	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4
51	Лада Нива	ХТА212140813 01386	21214/ 923328 6	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4
52	Лада Нива	ХТА212140813 04531	21214/ 924154 2	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4
53	Мерцедес Е320 ЦДИ	WDB2110221B 085396		2006	3	165		0	5	Лимузина
54	Мерцедес ренген-Комбе	WDB9046131R 765608	6,11982 Е+13	2005	2148	95	4280	0	3	ЗАТВОРЕН
55	Мерцедес ренген-Комбе	WDB9046131R 765609	6,11982 Е+13	2005	2148	95	4280	0	3	ЗАТВОРЕ
56	Волво ФМ 300 скенер	WDB9046131R 765610	D9/138 817B1L	2007	9400	221	2530 0	0	3	КАМИОН
57	Волво ФМ 300 скенер	WDB9046131R 765611	D9/138 685B1L	2007	9400	221	2530 0	0	3	КАМИОН
58	Волво ФМ 300 скенер	WDB9046131R 765612	D9/138 595B1L	2007	9400	221	2530 0	0	3	КАМИОН
59	Волво ФМ 300 скенер	WDB9046131R 765613	D9/150 798B1L	2007	9400	221	2530 0	0	3	КАМИОН
60	Пеугеот боксер	WDB9046131R 765614	10TRJ2 033317 1	2009	2,2	88	2520	0	14	МИНИБУС
61	Пеугеот боксер	WDB9046131R 765615	10TRJ2 032862 2	2009	2,2	88	2520	0	14	МИНИБУС
62	Пеугеот боксер	WDB9046131R 765616	10TRJ2 033488 3	2009	2,2	88	2520	0	14	МИНИБУС
63	Пежо 307	WDB9046131R 765617		2001	1,6	88	2520	0	14	Лимузина
64	Шкода Октавија СОМБИ	WDB9046131R 765620	1ZACB XEX11 NAM6 AM62 Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi
65	Шкода Октавија СОМБИ	WDB9046131R 765621	1ZACB XEX11 NAM6 AM62 Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi

66	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R 765622	1ZACB XEX11 NAM6 AM62 Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi
67	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R 765623	1ZACB XEX11 NAM6 AM62 Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi
68	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R 765624	1ZACB XEX11 NAM6 AM62 Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi
69	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R 765625	1ZACB XEX11 NAM6 AM62 Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi
70	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R 765626	1ZACB XEX11 NAM6 AM62 Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi
71	Мазда 3	JMZBK14J2917 71652	ZJ/642 717	2008	1349	62	1190	0	5	Лимузина
72	Пежо Боксер	VF3233J421588 0341	10FZ1R 034812 2	2000	2446	87	2000	980	6	ФУРГОН
73	Пеугеот боксер	VF3233J421588 4683	10FZ1R 034955 6	2000	2446	87	2000	980	6	ФУРГОН
74	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 351174	АЕФ36 8240	2001	1891	47	1050	0	5	Лимузина
75	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 349398	АЕФ36 7946	2001	1891	47	1050	0	5	Лимузина
76	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 349254	АЕФ36 7953	2001	1891	47	1050	0	5	Лимузина
77	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358583	АЕФ36 8574	2001	1891	47	1050	0	5	Лимузина
78	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 351173	АЕФ36 8203	2001	1891	47	1050	0	5	Лимузина
79	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358420	АЕФ36 8554	2001	1891	47	1050	0	5	Лимузина
80	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 351172	АЕФ36 8192	2001	1891	47	1050	0	5	Лимузина
81	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358325	АЕФ/3 68552	2001	1891	47	1050	0	5	Лимузина

82	Шкода Фелиција	ТМВЕНН313У 5281070	АЕФ35 2023	2000	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
83	Шкода Фелиција	ТМВЕНН614Х 0106564	АЕФ26 7713	1999	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
84	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61375 7019	АЕФ36 8318	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
85	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 357045	АЕФ/3 68214	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
86	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358276	АЕФ/3 68425	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
87	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613У 5280150	АЕФ/3 51769	2000	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
88	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 387162	АЕФ36 8342	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
89	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358588	АЕФ36 8577	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
90	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 351170	АЕФ36 8508	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
91	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358319	АЕФ36 8550	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
92	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 351176	АЕФ36 8179	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
93	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 357012	АЕФ/3 58334	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
94	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 849231(5)	АЕФ36 7711	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
95	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 349261	АЕФ/3 67695	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
96	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358421	АЕФ36 8544	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
97	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358423	АЕФ36 8541	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
98	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61311 7358318	АЕФ36 8384	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
99	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 349401	АЕФ36 7999	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
100	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613Х 0140749	SK277 709/01	1999	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
101	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 58312	АЕФ36 8380	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
102	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 351177	АЕФ36 8218	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
103	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613У 528147(0)	АЕФ35 1856	2000	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
104	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 349218	АЕФ36 7916	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
105	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358341	АЕФ36 8545	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина

106	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 349357	АЕФ36 8021	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
107	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613У 7304740	АЕФ35 1843	2000	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
108	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358309	АЕФ36 8377	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
109	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358292	АЕФ36 8371	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
110	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317 358584	АЕФ/3 68572	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
111	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 351180	АЕФ36 8528	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
112	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613У 5280168	АЕФ35 1693	2000	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
113	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 351178	АЕФ36 8251	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
114	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315 349158	АЕФ36 7402	2001	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
115	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613У 5280220	АЕФ35 1322	2000	1,9	47	1050	0	5	Лимузина
116	Застава Југо	VX1145A0001 065447		2000	1,1	40	750	0	5	Лимузина

III. Модел на ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Царинска управа на Република Македонија со седиште на ул. „Лазар Личеноски” бр. 13, 1000 Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот Наташа Радеска-Крстевска (**во понатамошниот текст: Договорен орган**) од една страна и

2. _____,
ул. _____ бр. _____, ЕМБС _____, ЕДБ _____,
застапувано од управителот _____ (**во понатамошниот текст: Носител на набавката**) од друга страна.

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни за јавна набавка регистрација на возила, согласно Одлуката за јавна набавка број 05-_____/16-____ од ____ 2016 година, по спроведена постапка со барање за прибирање на понуди, со објавување на оглас број **13/2016**, со примена на електронска аукција и Одлуката за избор на најповолна понуда број 05-_____/16-____ од ____ 2016 година.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е услуга – технички преглед за регистрација на возила во понатамошниот текст: услуги) за потребите на Царинската управа на Република Македонија, согласно техничката спецификација од тендерската документација и прифатената понуда бр. 05-_____/16-____ од ____ година.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на реално извршените услуги, при што Договорниот орган може да нарача, а Носителот на набавката да изврши услуги, во вредност не повеќе од _____ денари без вклучен ДДВ и _____ денари со вклучен ДДВ.

Извршените услуги над вкупната вредност на договорот наведена во овој Член ќе биде на товар на Носителот на набавката.

Единечните цени се цени со вклучени севкупни трошоци, други зависни трошоци и јавни давачки и истите се утврдени согласно доставената понуда

со број 02-_____/16-_____ од _____ година и спроведената електронска аукција/поднесената конечна цена.

Вкупниот износ на пропишаните јавни давачки за сите возила наведени во техничката спецификација според сегашните важечки прописи изнесува _____ денари.

Единечните цени за услугата технички преглед на возила се фиксни и непроменливи за целокупното времетраење на договорот, додека корекција на цената на јавни давачки кои се плаќаат при регистрација на возилата е дозволена во зависност од измените на законските прописи кои ја регулираат таа материја.

НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен да ги изврши услугите -предмет на овој Договор според описот наведен во техничката спецификација од тендерската документација.

Носителот на набавката е должен услугата да ја изврши веднаш по прием на возилото во станицата за технички преглед врз основа на уредно заверено полномошно од страна на Договорниот орган, издадено на лицето кое ќе биде ополномоштено за технички преглед и регистрација на службените возила на Договорниот орган. Полномошното треба да содржи податоци за ополномоштеното лице од страна на Договорниот орган, како и податоци за службеното возило кое се упатува на технички преглед за регистрација.

Услугата се смета за извршена со добивањето на Потврда за извршен технички преглед, уредно заверена од Носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен да му обезбеди приоритет на Договорниот орган при вршење на услугата што е предмет на договорот за јавна набавка.

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги исполни обврските по овој Договор во рокот утврдени во член 4 на овој Договор, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката да му исплати надомест на штета и договорна казна во висина од 1% на неиспорачаната услуга за секој нареден ден задоцнување, но не повеќе од 5% од вкупната вредност на Договорот.

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, Договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплатата на износот од фактурата на Носителот на набавката доставена за исплата.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинска управа на Република Македонија, адреса: Царинска управа на Република Македонија, ул.„Лазар Личеноски” бр. 13, 1000 Скопје.

Носителот на набавката се обврзува во рок од 3 (три) дена од склучување на договорот до договорниот орган да достави известување за Овластено лице за потпишување на фактури согласно Законот за данокот на додадена вредност и при секоја промена на Овластеното лице веднаш да го извести договорниот орган.

Доколку Договорниот орган не ја плати паричната обврска по фактурата во рокот од став 1 на овој Член, Носителот на набавката има право на пресметка и наплата на казнена камата за задоцнето плаќање, како и право на надоместок за доцнење, согласно позитивните законски прописи.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Квалитетното, односно целосно, совесно и навремено извршување на обврските по овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од **10%** од вкупната вредност на овој Договор (со вклучен ДДВ).

Договорниот орган има право да ја наплати банкарската гаранција кога:

- Носителот на набавката не ја изврши услугата навремено,
- Во случај кога извршената услуга не одговара на квалитетот предвиден во техничката спецификација и прифатената понуда на Носителот на набавката,
- Договорот е раскинат и престанал да важи по вина на Носителот на набавката .

Доколку Договорот се спроведе навреме и квалитетно во согласност со одредбите на овој Договор, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на Договорот.

ВИША СИЛА

Член 8

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските по овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 9

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 10

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред надлежниот суд во Скопје.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна има право да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување во рок од 7 (седум) дена пред раскинувањето на договорот.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 12

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 14

Договорот се склучува за временски период до реализација на обврските по истиот, но не подолго од 12 (дванаесет) месеци од денот на потпишувањето на Договорот од двете договорни страни.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Договорот стапува на сила со денот на потпишување на истиот од двете договорни страни.

Член 16

Изменување и дополнување на овој Договор може да се врши со заедничка согласност на договорните страни доставена по писмен пат.

Одредбите од овој Договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Член 17

Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН	НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА
Царинска управа на РМ	_____
Директор	Управител
Наташа Радеска - Крстевска	_____
_____	_____

Составни делови на овој Договор се:

- а) Спецификација на цени
- б) Техничка спецификација од тендерска документација
- в) Понуда на Носителот на набавката број 05-_____/15-_____

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број 13/2016 објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија за доделување договор за јавна набавка на **Услуга за технички преглед за регистрација на возила**, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации:

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Лице овластено од одговорното лице: _____

_____ (се пополнува само доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, со приложено овластување)

I.5. Даночен број: _____

I.6. Матичен број: _____

Дел II – Техничка и финансиска понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме услугите-предмет на договорот за јавна набавка со цените дефинирани во следнава Листа:

Листа

СПИСОК НА ВОЗИЛА СО КОИ РАСПОЛАГА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РМ

Ред бр	Тип на возило	Број на шасија	Број на мотор	Год. на производство	Работна зафатнина	Сила на моторот	Маса на празно возило	Дозволена носивост	Места за седење	Форма на каросерија	Ед. Цена без ДДВ	ДДВ	Ед. Цена со ДДВ
1	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021672	ВАС/031614	2004	2461	128	2327	0	5	караван			
2	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021648	ВАС/031603	2004	2461	128	2327	0	5	караван			
3	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021664	ВАС/031557	2004	2461	128	2327	0	5	караван			
4	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021680	ВАС/031904	2004	2461	128	2327	0	5	караван			
5	Волксваген тоуран	WVGZZZ1TZ5W121090	235412	2005	1968	103	1500	0	7	комбе			
6	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000433	АТД/680872	2004	1891	74	1553	0	5	караван			
7	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000468	АТД/646709	2004	1891	74	1553	0	5	караван			
8	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000145	АТД/680878	2004	1891	74	1553	0	5	караван			
9	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000467	АТД/671878	2004	1891	74	1553	0	5	караван			
10	Голф 4 1.4	WVWZZZ1JZ3W190303	ВСА167188	2003	1390	55	1553	0	5	лимузина			
11	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5H009164	АХВ/050621	2004	1,9	77	2089	0	9	комбе			

12	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5H 009103	AXB/050958	2004	1,9	77	2089	0	9	комбе			
13	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5H 008558	AXB050700	2004	1,9	77	2089	0	9	комбе			
14	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5H 008515	AXV050627	2004	1,9	77	2089	0	9	комбе			
15	Фолксваген Транспортер	WY2ZZZ7HZ5H 009159	AHB/050736	2004	1,9	77	2089	0	9	комбе			
16	Шкода Октавија COMBI	TMBPKS21ZX82 120142	BXE 939524	2008	1.9 TDI	77	1543	0	5	4*4 elegance			
17	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z6821 20252	BXE938717	2008	1.9 TDI	77	1543	0	5	4*4 elegance			
18	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z382 120130	BXE938795	2008	1.9 TDI	77	1543	0	5	4*4 elegance			
19	Хонда CRV	SHSRE57507UO 26223	R20A2/1026190	2007	1997	110		0	5	караван			
20	Хонда CRV	SHSRE57507UO 27167	R20A2/1027140	2007	1997	110		0	5	караван			
21	Хонда Civic	JHMF15707S22 2822	R18A1-2046851	2007	1,8	103	1265	0	5	лимузина			
22	Хонда Civic	JFMFD15707S22 3110	R18A1-2047126	2007	1,8	103	1265	0	5	лимузина			
23	Ландровер фриландер	SALLNABG22A 236242	25K4F/N64223407	2002	2497	130	1660	0	5	караван			
24	Опел фронтера	WOLO6BG762V 50256	Y22DTH17B97041	2002	2172	85	1999	0	5	џип			
25	Опел фронтера	WOLO6BG762V 502587	Y22DTH17C10708	2002	2172	85	1999	0	5	џип			

26	Опел Сигнум	WOLOZCF48610 58124	2L6.Z30DT.161564	2006	2959 .D	135	1633	0	5	лимузина			
27	Опел астра	WOLOTGF6935 035251	Y20DTH17D68274	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
28	Опел астра	WOLOTOF6935 033532	Y20DTH1768541	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
29	Опел астра	WOLOTGF6935 030557	Y20DTH17D54834	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
30	Опел астра	WOLOTGF6935 034377	Y20DTH/17D69583	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
31	Опел Астра	WOLOTGF6935 030565	Y20DTH17D65126	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
32	Опел астра	WOLOTGF6935 032822	Y20DTH17D68432	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
33	Опел астра	WOLOTGF6935 031161	Y20DTH17D64767	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
34	Опел астра	WOLTGF693503 4843	Y20DTH17D69584	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
35	Опел астра	WOLOTGF6935 029602	Y20DTH/17D61342	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
36	Опел астра	WOLOTGF6935 034608	Y20DTH/17D68775	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
37	Опел астра	WOLOTGF6935 035882	Y20DTH17D68514	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
38	Опел астра	WOLOTGF6935 033003	Y20DTH17D68414	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
39	Опел астра	WOLOTOF6935 033256	Y20DTH17068594	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			
40	Опел астра	WOLOTGF6935 029914	Y20DTH17D61370	2002	1995	74	1330	0	5	лимузина			

41	Опел комбо	WOLOXCF0633 009082	Y17DTL/055875	2002	1,7	48	1278	0	5	пик-ап			
42	Опел комбо	WOLOXCF0633 009083	Y17DTL/0554852	2002	1,7	48	1278	0	5	пик-ап			
43	Опел Комбо	WOLOXCF0633 008859	Y17DTL/0550500	2002	1,7	48	1278	0	5	караван			
44	Лада Нива	ХТА2121408190 4554	21214/9241540	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
45	Лада Нива	ХТА21214081901 318	21214/9233426	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
46	Лада Нива	ХТА21214081901 383	21214/9233285	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
47	Лада Нива	ХТА21214081901 020	21214/9234082	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
48	Лада Нива	ХТА2121408190 4675	21214/9241793	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
49	Лада Нива	ХТА2121408190 4673	21214/9242037	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
50	Лада Нива	ХТА2121408190 4546	21214/9241820	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
51	Лада Нива	ХТА21214081301 386	21214/9233286	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
52	Лада Нива	ХТА2121408130 4531	21214/9241542	2008	1,7	59,5	1285	0	4	4*4			
53	Мерседес Е320 ЦДИ	WDB2110221B0 85396		2006	3	165		0	5	лимузина			
54	Мерседес ренген- Комбе	WDB9046131R7 65608	6,1198E+13	2005	2148	95	4280	0	3	затворен			
55	Мерседес ренген- Комбе	WDB9046131R7 65609	6,1198E+13	2005	2148	95	4280	0	3	затворе			

56	Волво ФМ 300 скенер	WDB9046131R765610	D9/138817B1L	2007	9400	221	25300	0	3	камион			
57	Волво ФМ 300 скенер	WDB9046131R765611	D9/138685B1L	2007	9400	221	25300	0	3	камион			
58	Волво ФМ 300 скенер	WDB9046131R765612	D9/138595B1L	2007	9400	221	25300	0	3	камион			
59	Волво ФМ 300 скенер	WDB9046131R765613	D9/150798B1L	2007	9400	221	25300	0	3	камион			
60	Пеугеот боксер	WDB9046131R765614	10TRJ20333171	2009	2,2	88	2520	0	14	минибус			
61	Пеугеот боксер	WDB9046131R765615	10TRJ20328622	2009	2,2	88	2520	0	14	минибус			
62	Пеугеот боксер	WDB9046131R765616	10TRJ20334883	2009	2,2	88	2520	0	14	минибус			
63	Пежо 307	WDB9046131R765617		2001	1,6	88	2520	0	14	лимузина			
64	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R765620	1ZACBXEX11NAM6AM62Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi			
65	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R765621	1ZACBXEX11NAM6AM62Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi			
66	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R765622	1ZACBXEX11NAM6AM62Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi			
67	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R765623	1ZACBXEX11NAM6AM62Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi			
68	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R765624	1ZACBXEX11NAM6AM62Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi			
69	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R765625	1ZACBXEX11NAM6AM62Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi			

70	Шкода Октавија COMBI	WDB9046131R7 65626	1ZACBXEX11NAM 6AM62Q006	2010	1896	77	1543	0	5	4*4 combi			
71	Мазда 3	JMZBK14J291771 652	ZJ/642717	2008	1349	62	1190	0	5	лимузина			
72	Пежо Боксер	VF3233J4215880 341	10FZ1R0348122	2000	2446	87	2000	980	6	фургон			
73	Пеугеот боксер	VF3233J4215884 683	10FZ1R0349556	2000	2446	87	2000	980	6	фургон			
74	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 51174	АЕФ368240	2001	1891	47	1050	0	5	лимузина			
75	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 49398	АЕФ367946	2001	1891	47	1050	0	5	лимузина			
76	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 49254	АЕФ367953	2001	1891	47	1050	0	5	лимузина			
77	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613173 58583	АЕФ368574	2001	1891	47	1050	0	5	лимузина			
78	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 51173	АЕФ368203	2001	1891	47	1050	0	5	лимузина			
79	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613173 58420	АЕФ368554	2001	1891	47	1050	0	5	лимузина			
80	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 51172	АЕФ368192	2001	1891	47	1050	0	5	лимузина			
81	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613173 58325	АЕФ/368552	2001	1891	47	1050	0	5	лимузина			
82	Шкода Фелиција	ТМБЕНН313Y52 81070	АЕФ352023	2000	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
83	Шкода Фелиција	ТМБЕНН614X01 06564	АЕФ267713	1999	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
84	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613757 019	АЕФ368318	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			

85	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613173 57045	АЕФ/368214	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
86	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613173 58276	АЕФ/368425	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
87	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613Y52 80150	АЕФ/351769	2000	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
88	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613173 87162	АЕФ368342	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
89	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613173 58588	АЕФ368577	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
90	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613153 51170	АЕФ368508	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
91	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613173 58319	АЕФ368550	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
92	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613153 51176	АЕФ368179	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
93	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613173 57012	АЕФ/358334	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
94	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613158 49231(5)	АЕФ367711	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
95	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613153 49261	АЕФ/367695	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
96	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613173 58421	АЕФ368544	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
97	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613173 58423	АЕФ368541	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
98	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613117 358318	АЕФ368384	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
99	Шкода Фелиција	ТМВЕНН613153 49401	АЕФ367999	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			

100	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613Х01 40749	SK277709/01	1999	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
101	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613175 8312	АЕФ368380	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
102	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 51177	АЕФ368218	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
103	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613У52 8147(0)	АЕФ351856	2000	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
104	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 49218	АЕФ367916	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
105	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613173 58341	АЕФ368545	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
106	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 49357	АЕФ368021	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
107	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613У73 04740	АЕФ351843	2000	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
108	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613173 58309	АЕФ368377	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
109	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613173 58292	АЕФ368371	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
110	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613173 58584	АЕФ/368572	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
111	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 51180	АЕФ368528	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
112	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613У52 80168	АЕФ351693	2000	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
113	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 51178	АЕФ368251	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
114	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613153 49158	АЕФ367402	2001	1,9	47	1050	0	5	лимузина			
115	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613У52 80220	АЕФ351322	2000	1,9	47	1050	0	5	лимузина			

116	Застава Југо	VX1145A00010 65447		2000	1,1	40	750	0	5	лимузина			
Вкупно (Со бројки)													
Вкупна цена без ДДВ (Со букви)													
Вкупно ДДВ (Со букви)													

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: _____ [со бројки]
(_____) [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).

_____ (со букви).

II.3. Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:*

- следниот дел од договорот:

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

** (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

II.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.5 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на **Услуга за технички преглед за регистрација на возила**, објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна

на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него*

Прилог 4 – Изјава за независна понуда (во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно)

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот* _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапката со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Услуга за технички преглед за регистрација на возила**, по оглас бр. **13/2016** ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата за постапката по оглас бр. **13/2016** не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

****** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

Напомена: во случај на групна понуда, доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, образецот може да биде своерачно потпишан и доставен во скенирана електронска форма.

Прилог 5 – Образец за општи информации (Во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори)

1. Назив на економскиот оператор / претставник на група економски оператори / член на група економски оператори:	
2. Адреса на седиштето:	
3. Телефон:	4. Контакт:
5. Факс:	6. e-mail:
7. Место на основањето / регистрацијата:	8. Година на основањето / регистрацијата:
9. Основни дејности на економскиот оператор:	

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Напомена: во случај на групна понуда, доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, образецот може да биде своерачно потпишан и доставен во скенирана електронска форма.